


ОДНЕСУВАЊЕ




2019-1-RS01-KA201-000835

Pictograms' author: Sergio Palao Origin: ARASAAC (<http://arasaac.org>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Aragon Government
Material author: OŠ "Anton Skala" Origin: ITSOK (<http://itsok.rs>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Centar za autizam Превод: Емилија Арсовска



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

ЛУТИНА




2019-1-RS01-KA201-000835





СИТЕ ЛУЃЕ


ПОНЕКОГАШ



СЕ ЛУТАТ.






ЈАС




ПОНЕКОГАШ


СУМ ЛУТ.






**ЈАС СЕ ЛУТАМ КОГА НЕ МЕ РАЗБИРААТ ИЛИ ЌЕ МИ
ГО ЗЕМААТ ...**





**СЛИКИ ОД ПРЕДМЕТИ КОИ ПРЕДИЗВИКУВААТ ГНЕВ КАЈ
ДЕЦАТА - ИСЕЧЕТЕ И СТАВЕТЕ ВО ПРАЗНО
ПОЛЕ**




ПОНЕКОГАШ ВИКАМ И ПЛАЧАМ КОГА СУМ ЛУТ.



**КОГА СУМ ЛУТ ЌЕ СЕ ОБИДАМ ДА НАПРАВАМ ДОБРИ
ИЗБОРИ.**




ЌЕ СЕ ОБИДАМКОГА СУМ ЛУТ.
(ОДГОВОРНО ОДНЕСУВАЊЕ)



ТОА Е ВО РЕД.





ЈАС ЌЕ



БИДАМ СМИРЕН.


ЗАБЕЛЕШКА: Ставете слики или зборови што детето може да ги
направи за да се смири (избор на едно однесување).



МОЖАМ ДА ИЗБЕРАМ




РАКОПЛЕСКАЊЕ




ПРОШЕТКА




**СТИСКАЊЕ
ПЛАСТИЛИН**



БАРАМ ПОМОШ



**СЛУШАМ
МУЗИКА**



**3 ПАТИ ДИШАМ
ДЛАБОКО**

БЕГАМ





2019-1-RS01-KA201-000835

Pictograms' author: Sergio Palao Origin: ARASAAC (<http://arasaac.org>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Aragon Government
Material author: OŠ "Anton Skala" Origin: ITSOK(<http://itsok.rs>) Licenses: CC(BY-NC-SA) Property: Centar za autizam





Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union





ЈАС САКАМ



ДА ПОБЕГНАМ.





БЕГАЊЕТО Е ОПАСНО.





МОИТЕ РОДИТЕЛИ ЌЕ СЕ ИСПЛАШАТ АКО ПОБЕГНАМ.



КОГА ЧУЈАМ СТОП, МОРА ДА ЗАСТАНАМ.



ЌЕ СЕ ОБИДАМ ДА НЕ ИЗБЕГАМ.



ЈАС И МОИТЕ РОДИТЕЛИ ЌЕ БИДЕМЕ СРЕЌНИ.

ТАГУВАЊЕ



2019-1-RS01-KA201-000835


Pictograms' author: Sergio Palao Origin: ARASAAC (<http://arasaac.org>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Aragon Government
Material author: OŠ "Anton Skala" Origin: ITSOK (<http://itsok.rs>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Centar za autizam



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



СИТЕ ЛУЃЕ




ПОНЕКОГАШ

СЕ ТАЖНИ.





ЈАС



ПОНЕКОГАШ


СУМ ТАЖЕН.




**ЛУЃЕТО МОЖАТ ДА ПЛАЧАТ ИЛИ ДА ВОЗДИВНУВААТ КОГА
СЕ ТАЖНИ.**





..... МЕ ПРАВИ
(човек , случка)





ТАЖНО.



ODRASLA OSOBA ĆE ME UTJEŠITI.




U REDU JE BITI TUŽAN PONEKAD.




ПОВТОРНО ЌЕ БИДАМ СРЕЌЕН.


**ЗАБЕЛЕШКА: Ставете слики или зборови од луѓе, ситуации
кои го растажуваат детето (по една слика)**




**КОГА МОЈОТ
ФУДБАЛСКИ
ТИМ ЌЕ ИЗГУБИ.**



**КОГА ЌЕ
СИ
ЗАМИНЕ
МОЈОТ
ПРИЈАТЕЛ.**



**КОГА ЌЕ МИ
ЗЕМАТ
ИГРАЧКА.**



ОДНЕСУВАЊЕ ВО ДРУШТВО



2019-1-RS01-KA201-000835

Pictograms' author: Sergio Palao Origin: ARASAAC (<http://arasaac.org>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Aragon Government
Material author: OŠ "Anton Skala" Origin: ITSOK (<http://itsok.rs>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Centar za autizam



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union





ПОНЕКОГАШ СЕ НАОЃАМ ВО ДРУШТВО НА ЛУЃЕ.



1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____




ПОСТОЈАТ ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ ВО ДРУШТВО .




ВОЗРАСНИТЕ И ПОМАГААТ ДА ГИ НАУЧАМ ПРАВИЛАТА.





**КОГА ЌЕ ДОЈДАМ ЌЕ ГО ПОЗДРАВАМ ДРУШТВОТО.
ЌЕ СЕДНАМ НА СТОЛОТ.**



МОЖЕ ДА РАЗГОВАРАМЕ. ЌЕ СЕ ОБИДАМ ДА СЛУШАМ.



ЌЕ ГО ПОЧЕКАМ МОЈОТ РЕД КОГА ДА ОДГОВОРАМ.




**ЌЕ ПОБАРАМ НЕШТО АКО МИ ТРЕБА.
ЌЕ СЕ ОБИДАМ ТИВКО ДА ЗБОРУВАМ.**



**ВО ДРУШТВО ЌЕ МИ БИДЕ
ПРИЈАТНО .**

УДИРАЊЕ НА ДРУГИ



2019-1-RS01-KA201-000835

Pictograms' author: Sergio Palao Origin: ARASAAC (<http://arasaac.org>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Aragon Government


Material author: OŠ "Anton Skala" Origin: ITSOK (<http://itsok.rs>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Centar za autizam



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union




ЈАС



ПОНЕКОГАШ УДИРАМ




ЛУЃЕ





УДИРАЊЕ





НЕ Е ДОБАР





ИЗБОР.




УДАРОТ БОЛИ.



ЌЕ СЕ ОБИДАМ
(СТАВИ ОДГОВОРНО ОДНЕСУВАЊЕ)




ЌЕ СЕ ОБИДАМ ДА СЕ СМИРАМ .




ЌЕ КАЖАМ ИЛИ ПОКАЖАМ НА ВОЗРАСЕН

ШТО МИ Е



ЌЕ СЛУШАМ МУЗИКА



ЌЕ СТИСЧАМ ТОПКА

КАКО ДА ПОКАЖЕШ ШТО САКАШ?





2019-1-RS01-KA201-000835

Pictograms' author: Sergio Palao Origin: ARASAAC (<http://arasaac.org>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Aragon Government
Material author: OŠ "Anton Skala" Origin: ITSOK (<http://itsok.rs>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Centar za autizam





Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union




САКАМ НЕШТО ДА ПОКАЖАМ.




**ПОНЕКОГАШ ДРУГИТЕ НЕ РАЗБИРААТ
ШТО САКАМ ДА КАЖАМ.**




**МОЖАМ ДА КОРИСТАМ КОМУНИКАТОР И ДРУГИ
НАЧИНИ.**




**МОЖАМ ДА
ПОКАЖАМ СО
СЛИКИ.**




**МОЖАМ ДА
ПОКАЖАМ СО РАЦЕ.**



**МОЖЕ ДА
ПОКАЖАМ НА
УРЕД.**




ТАКА, ОНА ШТО САКАМ ЌЕ ИМ ГО КАЖАМ.



ଈେ ବିଢାମ ସ୍ରେଈେନ କୋଗା ଦ୍ରୁଗିତେ ଈେ ମେ ରାଢେରାଟ.

ЧУВАЊЕ НА РАБОТИ



2019-1-RS01-KA201-000835







- S



ДОМА И НА УЧИЛИШТЕ ПОСТОЈАТ МНОГУ РАБОТИ.




ЌЕ СЕ ОБИДАМ ДА ГИ ЧУВАМ РАБОТИТЕ.



**НА УЧИЛИШТЕ , УЧИЛИШНИОТ ПРИБОР
ЌЕ ГО СТАВАМ ВО РАНЕЦ.**




**ДОМА, РАБОТИТЕ ЌЕ ГИ СТАВАМ СЕКОЕ НА СВОЕ
МЕСТО .**



ДОБРО Е, РАБОТИТЕ ДА СЕ ЧУВААТ .

ЧЕКАЊЕ




2019-1-RS01-KA201-000835



Pictograms' author: Sergio Palao Origin: ARASAAC (<http://arasaac.org>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Aragon Government
Material author: OŠ "Anton Skala" Origin: ITSOK (<http://itsok.rs>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Centar za autizam





Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



ПОНЕКОГАШ ПОТРЕБНО Е ДА ЧЕКАМЕ.



**ЧЕКАЊЕ, ЗНАЧИ ДЕКА Е ПОТРЕБНО ДА ПОМИНЕ
ОДРЕДЕНО ВРЕМЕ.**




**ВОЗРАСНИТЕ ЌЕ МИ КАЖАТ ИЛИ ЌЕ МИ ПОКАЖАТ КОЛКУ
ТРЕБА ДА ЧЕКАМ.**



ДОДЕКА ЧЕКАМ




МОЖАМ :




(СТАВИ СЛИКА ШТО МОЖЕ ДЕТЕ ДА ПРАВИ ДОДЕКА ЧЕКА)



ДОДЕКА ЧЕКАМ ЌЕ СЕ ОБИДАМ ДА ОСТАНАМ СМИРЕН.




БРОЈАМ



**ГЛЕДАМ
ВО СААТ**



**ГЛЕДАМ
ТАЈМЕР**



**СЛУШАМ
МУЗИКА**

НЕ СЕ ПОВРЕДУВАМ СЕБЕ СИ



2019-1-RS01-KA201-000835

Pictograms' author: Sergio Palao Origin: ARASAAC (<http://arasaac.org>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Aragon Government
Material author: OŠ "Anton Skala" Origin: ITSOK (<http://itsok.rs>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Centar za autizam



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



ЈАС ПОНЕКОГАШ СЕ ВОЗНЕМИРУВАМ

МОЖЕ ДА МЕ ВОЗНЕМИРИ :



СВЕТЛОСТ




ДОПИР



БУКА.



МОЖЕ ДА МЕ




ВОЗНЕМИРИ:


БОЛКА




**КОГА НЕШТО НЕ
РАЗБИРАМ**



КОГА СУМ ЛУТ.




**ПОНЕКОГАШ СЕ ВОЗНЕМИРУВАМ И СЕ ПОВРЕДУВАМ
САМИОТ СЕБЕ .**




**ПОВРЕДУВАЊЕ
НА СЕБЕ**



НЕ Е ДОБАР




ИЗБОР.



OZLJEĐIVANJE SEBE BOLI.

ЌЕ СЕ ОБИДАМ



КОГА СУМ ВОЗНЕМИРЕН




ДА







СТИСКАМ
ПЛАСТЕЛИН




СЛУШАМ МУЗИКА





3 ПАТИ
ДЛАБОКО ДА
ДИШАМ



ЌЕ КАЖАМ ИЛИ ПОКАЖАМ ШТО МИ Е



ЌЕ СТИСКАМ ТОПКА



ЌЕ СЕ ОБИДАМ ДА ОСТАНАМ СМИРЕН.

ЗАБЕЛЕШКА: Ставете слики или зборови што детето може да ги направи за да се смири (избор на однесување).

ЈАВНО - ПРИВАТНО



2019-1-RS01-KA201-000835





НА ЈАВНИ МЕСТА ИМА И ДРУГИ ЛУЃЕ.




НА ПРИВАТНИ МЕСТА МОЖАМ ДА БИДАМ САМ .

НА ЈАВНИ МЕСТАМ МОЖАМ:



ДА ЈАДАМ



ДА РАЗГОВАРАМ СО ДРУГИ

НА ЈАВНИ МЕСТА МОЖАМ:



ДА СЕ ИГРАМ



ДА УЧАМ СО ДРУГИ

НА ПРИВАТНИ МЕСТА МОЖАМ:



ДА УРИНИРАМ




**ДА ВРШАМ ГОЛЕМА
НУЖДА**

НА ПРИВАТНИ МЕСТА МОЖАМ:




**ДА СЕ
СОБЛЕЧАМ**





**ДА БИДАМ БЕЗ
АЛИШТА**



**ВОЗРАСНИТЕ ЌЕ МИ ПОМОГНАТ. МОЖЕ ДА МИ КАЖАТ ИЛИ
МИ ПОКАЖАТ ШТО Е ЈАВНО А ШТО Е ПРИВАТНО.**




ВАЖНО Е ДА СЕ ЗАПОМНИ ШТО Е ЈАВНО , А ШТО ПРИВАТНО .



ДОБРО Е ДА С Е ПОЧИТУВААТ ПРАВИЛАТА НА ОДНЕСУВАЊЕ.

КУБЕЊЕ ЗА КОСА




2019-1-RS01-KA201-000835

Pictograms' author: Sergio Palao Origin: ARASAAC (<http://arasaac.org>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Aragon Government
Material author: OŠ "Anton Skala" Origin: ITSOK (<http://itsok.rs>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Centar za autizam




Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union




ПОНЕКОГАШ

КУБАМ КОСА

НА ЛУЃЕ .



КУБАМ КОСА КОГА.....




SAM LJUT



ME BOLI




HE ME RAZBIRAAT




КУБЕЊЕ КОСА




НЕ Е ДОБАР




ИЗБОР.




КУБЕЊЕ ЗА КОСА




БОЛИ.




**ЌЕ СЕ ОБИДАМ ДА ПОКАЖАМ ИЛИ ДА КАЖАМ
ШТО МЕ БОЛИ.**




**ЌЕ СЕ ОБИДАМ ДА ПОКАЃАМ ИЛИ ДА
КАЖАМ ШТО САКАМ .**



**ЌЕ СЕ ОБИДАМ ДА ПОКАЖАМ ИЛИ ДА КАЖАМ
ДЕКА СУМ ЛУТ.**



ТОА Е



ДОБАР

ИЗБОР.

ШТИПАЊЕ



2019-1-RS01-KA201-000835

Pictograms' author: Sergio Palao Origin: ARASAAC (<http://arasaac.org>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Aragon Government
Material author: OŠ "Anton Skala" Origin: ITSOK (<http://itsok.rs>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Centar za autizam




Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union




ПОНЕКОГАШ ШТИПАМ ЛУЃЕ.




ШТИПАЊЕТО НЕ Е ДОБАР





ИЗБОР.



ШТИПАЊЕТО





БОЛИ.





ЌЕ СЕ ОБИДАМ

.....
(ОДГОВОРНО ОДНЕСУВАЊЕ)



ПОВТОРНО ЌЕ БИДАМ МИРЕН .


ЗАБЕЛЕШКА: Ставете слики или зборови што детето може да ги направи за да се смири (избор на однесување).




ИЗБОР НА ОДНЕСУВАЊЕ




**СТИСКАМ
ПЛАСТЕЛИН**



РАБОТАМ НА ТАБЛЕТ



**ДИШАМ ДЛАБОКО
ДО 3**



КАЖУВАМ ИЛИ ПОКАЖУВАМ ШТО МИ Е



СТИСКАМ ТОПКА

ЗЕМАЊЕ ХРАНА ОД ДРУГИ




2019-1-RS01-KA201-000835



Pictograms' author: Sergio Palao Origin: ARASAAC (<http://arasaac.org>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Aragon Government
Material author: OŠ "Anton Skala" Origin: ITSOK (<http://itsok.rs>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Centar za autizam



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union




ГЛЕДАМ ДРУГИ КАКО ЈАДАТ.






САКАМ ДА ЗЕМАМ ХРАНА ОД ДРУГИ.





ТОА НЕ Е ДОБАР



ИЗБОР.



**ЌЕ ГИ ДРЖАМ РАЦЕТЕ ДО МОЕТО ТЕЛО КОГА ЌЕ ВИДАМ
ДРУГИ ДА ЈАДАТ.**




ЌЕ ЈА ЈАДАМ СВОЈАТА ХРАНА.



КОГА САКАМ УШТЕ ХРАНА, МОЖЕ ДА ПРАШАМ .

ОДЛОЖУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ




2019-1-RS01-KA201-000835


Pictograms' author: Sergio Palao Origin: ARASAAC (<http://arasaac.org>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Aragon Government
Material author: OŠ "Anton Skala" Origin: ITSOK (<http://itsok.rs>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Centar za autizam



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



САКАМ



ВЕДНАШ ...





STVARI





HRANU





AKTIVNOST





**ВОЗНЕМИРЕН СУМ АКО ТОА НЕ ГО
ДОБИЈАМ ВЕДНАШ.**



**ВОЗРАСНИТЕ ЌЕ МИ КАЖАТ ИЛИ ЌЕ МИ ПОКАЖАТ КОЛКУ
ТРЕБА ДА ЧЕКАМ.**




ДОДЕКА ЧЕКАМ, ЌЕ СЕ ОБИДАМ ДА БИДАМ СМИРЕН.



ТОА НЕ Е ВО РЕД.

УНИШТУВАЊЕ НА РАБОТИ




2019-1-RS01-KA201-000835

Pictograms' author: Sergio Palao Origin: ARASAAC (<http://arasaac.org>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Aragon Government


Material author: OŠ "Anton Skala" Origin: ITSOK (<http://itsok.rs>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Centar za autizam



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union




**ПОНЕКОГАШ КОГА СУМ ВОЗНЕМИРЕН ГИ УНИШТУВАМ
РАБОТИТЕ.**





**УНИШТУВАЊЕ
НА РАБОТИ**





НЕ Е ДОБАР




ИЗБОР.




ЌЕ СЕ ОБИДАМКОГА СУМ ВОЗНЕМИРЕН
(ОДНЕСУВАЊЕ)



ПОВТОРНО ЌЕ БИДАМ МИРЕН.




ИЗБОР НА ОДНЕСУВАЊЕ



**ДЛАБОКО ДИШАМ 3
ПАТИ**




МАСАЖА



**СИЛНА
ПРЕГРАТКА**

**ЗАБЕЛЕШКА: Ставете слики или зборови што детето може да ги направи
за да се смири (избор на однесување).**

КИКОТЕЊЕ




2019-1-RS01-KA201-000835

Pictograms' author: Sergio Palao Origin: ARASAAC (<http://arasaac.org>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Aragon Government
Material author: OŠ "Anton Skala" Origin: ITSOK (<http://itsok.rs>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Centar za autizam




Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union




ПОНЕКОГАШ СЕ КИКОТАМ.

СЕ КИКОТАМ КОГА:




СУМ НЕРВОЗЕН,




ДОСАДНО МИ Е



**ИЛИ
РАЗМИСЛУВАМ.**




КОГА СЕ КИКОТАМ





СЕ ЧУВСТВУВАМ



ДОБРО.



**ВОЗРАСНИ ЌЕ МИ ПОКАЖАТ КАДЕ МОЖАМ ДА СЕ
КИКОТАМ.**



ЈАС И МОИТЕ ПРИЈАТЕЛИ ЌЕ БИДЕМЕ СРЕЌНИ.

УРИНИРАЊЕ НА ЈАВНИ МЕСТА





2019-1-RS01-KA201-000835

Pictograms' author: Sergio Palao Origin: ARASAAC (<http://arasaac.org>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Aragon Government


Material author: OŠ "Anton Skala" Origin: ITSOK (<http://itsok.rs>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Centar za autizam



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union




САКАМ ДА СЕ ШЕТАМ.





ПОНЕКОГАШ НА ПРОШЕТКА МИ СЕ УРИНИРА.



УЛИЦА И ПАРК СЕ ЈАВНИ МЕСТА.





НЕ Е ДОБАР ИЗБОР ДА СЕ УРИНИРА НА ЈАВНИ МЕСТА.





ВАЖНО Е ТОА ДА СЕ ЗАПОМНИ.



ТОАЛЕТОТ Е ПРИВАТНО МЕСТО.






ЌЕ УРИНИРАМ ВО ТОАЛЕТОТ НА КАФИЌОТ ИЛИ ДОМА .




ТОА Е ДОБАР ИЗБОР.

ДОПИРАЊЕ НА СЕБЕ



2019-1-RS01-KA201-000835






САКАМ ДА СЕ ДОПИРАМ.




ДОПИРАЊЕТО НА ЈАВНИ МЕСТА , НЕ Е ДОБАР ИЗБОР.



НА ЈАВНИ МЕСТА ИМА МНОГУ ЛУЃЕ.




ЌЕ СЕ ДОПИРАМ ДОМА ИЛИ ВО ТОАЛЕТ.



КРЕВЕТОТ И ТОАЛЕТОТ СЕ ПРИВАТНИ МЕСТА.

CMPT BO CEMEJCTBOTO





2019-1-RS01-KA201-000835

Pictograms' author: Sergio Palao Origin: ARASAAC (<http://arasaac.org>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Aragon Government
Material author: OŠ "Anton Skala" Origin: ITSOK (<http://itsok.rs>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Centar za autizam




Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union




СМРТ Е КОГА СРЦЕТО ЌЕ ПРЕСТАНЕ ДА РАБОТИ.



ЧОВЕКОТ НЕ ЖИВИ.




ЛУЃЕТО УМИРААТ ОД БОЛЕСТ ИЛИ СТАРОСТ.



НЕКОГАШ УМРЕ ЧОВЕК ОД МОЕ СЕМЕЈСТВО .



ТОГАШ СУМ ТАЖЕН И ПЛАЧАМ.




ТОА Е ВО РЕД.




ЈАС ЌЕ СЕ СЕЌАВАМ НА ТАА ЛИЧНОСТ.



МОЖАМ ДА ГИ ГЛЕДАМ ФОТОГРАФИИТЕ ОД НЕА .



МОЖАМ ДА ОДАМ НА ГРОБИШТА.



**МОЖАМ НА ГРОБОТ ДА ОСТАВАМ ЦВЕЌЕ И ДА
РАЗМИСЛУВАМ НА НЕА .**

СЕ ПЛАШАМ



2019-1-RS01-KA201-000835





ЛУЃЕТО

ПОНЕКОГАШ



СЕ ПЛАШАТ.



ЈАС



ПОНЕКОГАШ

СЕ ПЛАШАМ.



ЈАС СЕ ПЛАШАМ КОГА _____



PLAČEM



VIČEM




BJEŽIM

**КОГА СЕ ПЛАШАМ, МОЖЕ ДА ПЛАЧАМ, ДА ВИКАМ ИЛИ ЌЕ
ТРЧАМ.**




КОГА СЕ ПЛАШАМ


ЌЕ СЕ ОБИДАМ ДА




НАПРАВАМ ДОБАР



ИЗБОР.



ЌЕ СЕ ОБИДАМКОГА СЕ ПЛАШАМ.
(ОДНЕСУВАЊЕ)



ТОА Е ВО РЕД.


ЗАБЕЛЕШКА: Ставете слики или зборови од кои детето се плаши.




ГРМОТЕВИЦИ



БУКА



СИЛНО СВЕТЛО



КУЧЕ




МНОГУ ЛУЃЕ




ЗАБАР


ЗАБЕЛЕШКА: Ставете слики или зборови што детето може да ги направи за да се смири (избор на едно однесување).



ИЗБОР НА ОДНЕСУВАЊА



БАРАЈ ПОМОШ



ДИШИ ДЛАБОКО ДО 3

Disclaimer

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



2019-1-RS01-KA201-000835

Pictograms' author: Sergio Palao Origin: ARASAAC (<http://arasaac.org>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Aragon Government
Material author: OŠ "Anton Skala" Origin: ITSOK (<http://itsok.rs>) Licenses: CC (BY-NC-SA) Property: Centar za autizam

